



Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за основни средства ги опфаќа сите неопходни функции за евиденција на основни средства, со можност за евидентирање по инвентарен број на средството.
- Апликацијата овозможува кориснички сетирања на конта за автоматско книжење во финансово книговодство и контролите при внес на податоци.
- Апликација ги обезбедува сите законски дефинирани номенклатури, стапки и пресметки.
- Апликацијата овозможува пресметка на амортизација на основните средства со можност да биде вкалкулирана и невкалкулирана.
- Апликацијата содржи прегледи за:
 - Невкалкулирана амортизација
 - Новонабавени средства
 - Расходувани средства
 - Годишна ревалоризација
 - Пописни листи
 - Картици
- Изготвување на пописни листи и прегледи од пресметките.
 - Пописни листи
 - Пописна листа по конто
 - Пописна листа -Комисија
- Можност за интеграција со екстерни уреди за попис на основни средства.

Зошто нашиот софтвер?

- Поради нашиот интерес да се понуди решение кое ќе овозможи комплетно и квалитетно евидентирање на основните средства.
- Поради целта да се овозможи решение кое е едноставно за користење од страна на корисниците.
- Поради нашето досегашно искуство со апликации од областа на книговодството.
- Поради можноста за интегрирање и автоматско книжење во финансово книговодство.
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна поддршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради тоа што постојано ги следиме сите измени во законите нормативи на Р.Македонија.
- Бидејќи прифаќаме совети за усовршување на софтверот.

Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Инсталацијата на клиентска страна е многу едноставна.

Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

- клиентски пристап до повеќе сервери
- начини на поврзување: локална мрежа, DialUp конекција или широкопојасен Internet
- заштита на податоците преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник
- брзо пребарување на податоците низ базите
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околинати
- транспорт на податоците до оддалечени точки ... и многу други

Нова картица за основно средство

Шифра Назив Инвентарен број

Шифра на номенклатура Номенклатура Стапка на амортизација(%) Конто

Датум на набавка Датум во употреба Датум на расходување

Количина Датум на последна амортизација

Работна единица

Задолжено лице Набавна вредност

Добавувач Отпишана вредност

Број на фактура Сегашна вредност

Фактурна вредност

ДДВ %

Локација

Функционалности на системот:

- Картици на основни средства
- Стапки за амортизација и ревалоризација и номенклатурни групи
- Пописни листи по различни критериуми
 - Пописни листи
 - Пописна листа по конто
 - Пописна листа -Комисија
- Пресметки на амортизација за одбран период
- Преглед за пресметана амортизација и ревалоризација
- Прегледи за новонабавени средства

Функционалности на системот:

- Прегледи за расходувани средства
- Преглед за книжења во финансво книговодство
- Преглед за годишна ревалоризација
- Шифрарници
 - Амортизациони групи
 - Коминтенти
 - Локации
 - Работни единици
 - Ревалоризација
 - Задолжени лица

Системски побарувања:

Апликацијата може да работи на следниве платформи:

- **Windows XP, Windows Vista, Windows 7**

Потребен е:

- **MS SQL Server 2005 – податковен сервер**

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

За подетални информации:

СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk